

PHILIPS

Микро музички систем
ТАМ4505М2



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1 Важно	2	7 Прилагодете звук	19
Безбедност	2	Изберете однапред поставен звучен ефект	19
Забелешка	3	Прилагодете ниво на гласност	19
Заштитени трговски марки	4	Исклучи звук	19
2 Вашиот Микро музички систем	5	8 Други карактеристики	20
Што има во кутијата	5	Поставете го тајмерот на алармот	20
Преглед на главната единица	6	Поставете го тајмерот за автоматско исклучување	20
Преглед на далечинско управување	8	Слушајте надворешен уред	21
3 Да почнеме	10	Фабричко ресетирање	21
Поврзување на звучници	10	9 Апликација Philips Entertainment	22
Поврзување на радио антена	10	Преземање на апликација	22
Поврзете со напојување	11	Спарете ја апликацијата со вашиот микро систем	22
Подгответе го далечинскиот управувач	11	Изберете го вашиот звук	23
Вклучено	11	Изберете извор	23
Поставете го часовникот	12	Поставување на часовник	26
4 Репродуцирај	12	Изберете Auracast емитување	28
Репродуцирај од диск	12	Далечински управувач	29
Репродуцирај од USB	12	Упатство за корисникот	29
Контролирај репродукција	13	Надградба на фирмвер	30
Прескокнување на песни	13	10 Информации за производот	31
Програмирајте песни	13	Спецификации	31
Репродуцирајте од уреди со вклучен Bluetooth	14	Информации за репродукција преку USB	31
5 Работа на Auracast	15	Поддржани формати на MP3 диск	32
Auracast™ приемник	15	11 Решавање на проблеми	33
Auracast™ пренос	16		
Исклучување на Auracast™ пренос	16		
6 Слушајте радио	17		
Слушајте DAB+ радио	17		
Слушајте FM радио	18		

1 Важно

Безбедност

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите овој микро музички систем. Ако настане штета поради непочитување на упатствата, гаранцијата не се применува.



Овој симбол „молња“ покажува дека некој неизолиран материјал во уредот може да предизвика струен удар. За безбедност на сите во вашето семејство ве молиме не го отстранувајте поклопецот.

Симболот „извичник“ укажува на функции за кои треба внимателно да ја прочитате приложената литература за да спречите проблеми при користењето и одржувањето.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од пожар или струен удар, уредот не смее да се изложува на дожд или влага и предмети наполнети со течности како што се вазни не треба да се ставаат врз уредот.

ВНИМАНИЕ: За да спречите струен удар, вметнете го приклучокот до крај. (За региони со поларизирани приклучоци: За да спречите струен удар усогласете ја широката оштрица со широкиот отвор)



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој апарат.
 - Никогаш не подмачкувајте делови од апаратот.
 - Никогаш не гледајте во ласерскиот зрак внатре во апаратот.
 - Никогаш не го поставувајте апаратот на друга електрична опрема.
 - Чувајте го апаратот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
 - Осигурете се дека секогаш имате лесен пристап до кабелот за напојување, приклучокот или адаптерот за да го исклучите уредот од струја.
-
- Уверете се дека има доволно слободен простор околу производот за вентилација.
 - Користете само приклучоци/ додатоци наведени од производителот.
 - Користење на батерија **ВНИМАНИЕ** – За спречите протекување на батеријата што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или оштетување на апаратот:
 - Инсталирајте ја батеријата правилно, + и - како што е означено на производот.
 - Батеријата (комплетот батерии или батериите што се инсталирани) не смее да се изложуваат на прекумерна топлина, како што е сонце, оган или слично.
 - Отстранете ја батеријата кога производот не се користи подолго време.
 - Производот не смее да биде изложен на капење или прскање.
 - Не ставајте никаков извор на опасност врз производот (на пр. предмети исполнети со течност, запалени свеќи).

- Онаму каде што кабелот за напојување или утичникот на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане во функција.
- Користете го производот безбедно во средина со температури помеѓу 0°C и 45°C.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата.

Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот и батериите со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.

Отстранување на батериите за еднократна употреба

За да ги отстраните батериите за еднократна употреба, погледнете во делот за инсталирање на батерии.

Информација за животната средина

Сите непотребни пакувања се избегнати.

Вашиот систем се состои од материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако ги расклопи специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со отстранувањето на материјалите од пакувањето, потрошените батерии и старата опрема.

Забелешка

Кои било промени или модификации направени на овој уред кои што не се изречно одобрени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да ја користи опремата.

Усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека производот е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од RED Директивата 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.

Грижа за вашиот производ

- Не внесувајте никакви други предмети освен дискови во преградата за дискови.
- Не внесувајте извиткани или изгребани дискови во преградата за дискови.
- Отстранете ги дисковите од преградата за дискови ако не го користите производот подолг период.
- Користете само микрофибер ткаенина за чистење на производот.

Овој апарат ја вклучува оваа ознака:



Забелешка

- Оваа плочка за типот се наоѓа на задниот дел на производот.

Заштитени трговски марки



Логотипот Auracast™ и логоата и заштитените трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на таквите знаци од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца.



Be responsible
Respect copyrights


Изработката на неовластени копии на материјали заштитени со авторски права, вклучувајќи компјутерски програми, датотеки, емисии и аудио снимки, може да претставува кршење на авторските права и да се смета за кривично дело. Оваа опрема не смее да се користи за такви цели.

2 Вашиот Микро музички систем


Ви честитаме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Што има во кутијата


Проверете ја и утврдете содржината на вашето пакување:



- Главна единица
- Кутии на звучници (x2)




- FM antenna (FM антена)
- Далечински управувач (со една батерија AAA)
- Кабел за струја (Количината на каблите за струја и видот на приклучоци се различни во зависност од регион)



- Кратко упатство / Картичка за гаранција / Брошура за безбедност
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова упатство за користење се само за информативни цели, вистинскиот производ може да изгледа поинаку.

Преглед на главната единица



1 LED индикатор Статус на функција (видете ја табелата подолу).	
LED	Статус
Трајно црвено	Подготвено
Трепка цијан (бавно)	Auracast™ скенирање на приемник
Трајно цијан	Приемникот Auracast™ е поврзан
Трепка цијан(многу бавно)	Приемникот Auracast™ е во мирување
Трајно килибарно	Шифриран Auracast™ пренос
Трепка килибарно двапати (бавно)	Деактивиран шифриран Auracast™ пренос

Трајно виолетово	Нешифриран Auracast™ пренос
Трепка виолетово двапати (бавно)	Деактивиран нешифриран Auracast™ пренос

- 2** Вклучете го производот или поставете го во режим на подготвеност.
- 3** **Панел за прикажување**
 - Покажува тековен статус.
- 4** **Преграда за дискови**
- 5** Поврзете ги USB уредите за складирање.

⑥ AUDIO IN (АУДИО ВЛЕЗ)

- Поврзете ги надворешните аудио уреди.

⑦ SOURCE/PAIRING (ИЗВОР/СПАРУВАЊЕ)

- Притиснете за да изберете извор: DISC (ДИСК), BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (АУДИО ВЛЕЗ).
- Во режим Bluetooth, притиснете и држете повеќе од 2 секунди за да го исклучите тековно поврзаниот уред и влезете во режим на спарување.

⑧ AURACAST

- Кратко притискање: Влезете во режим на прием преку Auracast.
- Долго притискање: Влезете во режим на емитување преку Auracast.
- Кликнете двапати: Избришете шифрирана информација за емитување.

⑨ ►||

- Започнете или паузирајте ја репродукцијата.

⑩ ■

- Запрете ја репродукцијата.
- Избришете програма.

⑪ ◀◀/▶▶

- Прескокнете на претходната/следната песна.
- Пребарувајте во рамките на песна/диск.
- Наместете радио станица.
- Прилагодете време.
- Во режим Auracast, префрлете се на претходно/следно нешифрирано емитување.
- Притиснете и задржете за премотување напред или назад.

⑫ ▲

- Отворете ја или затворете ја преградата за дискови.

⑬ Копче за VOLUME (ГЛАСНОСТ)

- Прилагоди јачина.

⑭ SPEAKER OUT (ЗВУЧНИК ИЗЛЕЗ) приклучок


- Поврзете ги звучниците.

⑮ AC MAINS ~ (НАПОЈУВАЊЕ СО НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА)

⑯ FM/DAB+ antenna (FM/DAB+ антена)

- Подобрете го FM/DAB+ приемот.

Преглед на далечинско управување



①

- Вклучете го прозиводот или поставете го во режим на подготвеност.

② **CD/BT PAIRING** **(CD/BLUETOOTH СПАРУВАЊЕ)**

- Изберете CD извор.
- Изберете Bluetooth извор.
- Во Bluetooth режим, притиснете и држете подолго од 2 секунди за да влезете во режим на спарување или да го исклучите уредот што е тогаш поврзан.

③ **DAB/FM**

- Изберете FM или DAB+ извор.

④

- Прескокнете до претходната или следната нумера.
- Пребарувајте во рамките на песна/диск.
- Наместете радио станица.
- Прилагодете време.
- Во режим Auracast, префрлете се на претходно/следно нешифрирано емитување.
- Притиснете и задржете за премотување напред или назад.

⑤ **MODE (РЕЖИМ)**

- Изберете режим на случајно репродуцирање за да ги пуштате песните по случаен избор.
- Изберете режим на повторување за да пуштите една песна или сите песни повторно.
- Изберете Stereo и Моно звук.

⑥ **ALBUM/PRESET (АЛБУМ/ ОДНАПРЕД ПОСТАВЕН) ▲ / ▼**

- Изберете претходно поставена радио станица.
- Прескокнете на претходен/следен албум.

⑦ INFO (ИНФОРМАЦИИ)

- Приказ на информација за репродуцирање, или информација за радио сервис.

⑧ SLEEP/TIMER (СПИЕЊЕ/ТАЈМЕР)

- Поставете тајмер за спиење.
- Поставете тајмер за аларм.

⑨ CLOCK (ЧАСОВНИК)

- Поставете часовник.
- Прегледајте информации за часовник.
- Во режим на подготвеност, притиснете и држете за да го вклучите или исклучите прикажувањето на часовникот.

⑩ PROG/SCAN (ПРОГРАМИРАЈТЕ/СКЕНИРАЈ)

- Програмирајте песни.
- Програмирајте радио станици.
- Автоматски складирајте радио станици.

⑪

- Исклучете го или вратете го повторно звукот.

⑫ SOUND (ЗВУК)

- Изберете претходно поставен звучен ефект.

⑬ +/- (ГЛАСНОСТ)

- Прилагоди јачина.

⑭ DIM (ОСВЕТЛЕНОСТ НА ЕКРАН)

- Прилагодете светлина на екран

⑮ /MENU (МЕНИ)

- Прекини репродукција или избриши програма
- Влези или излези во DAB+ мени.

⑯ /OK

- Притисни за почеток, паузирање или продолжување на репродукција.
- Потврди или избери DAB+ ставка.

⑰ USB/AUDIO IN (USB/АУДИО ВЛЕЗ)

- Изберете USB извор.
- Изберете AUDIO IN извор.

⑱

- Во режим на Auracast приемник, притиснете да го скенирате повторно каналот Auracast™
- Притиснете за да се префрлите на Auracast™ режим на приемник.
- Притиснете и држете повеќе од 3 секунди за да активирате / деактивирате Auracast™ режим на пренос.

3 Да почнеме

! Внимание

- Користење на контроли или прилагодување или извршување на процедури поинакви од овие овде може да доведе до опасна изложеност на радијација или друга небезбедна операција.

Секогаш следете ги упатствата од овој дел според редоследот.

Поврзување на звучници


Забелешка

- Вметнете го извлечениот дел од секој кабел на звучникот целосно во приклучокот.
- За подобар квалитет на звукот, користете ги само доставените звучници

- 1 Кога поврзувате еден звучник, пронајдете ги приклучоците на задниот дел од главниот уред означени со „R“.
- 2 Вметнете ја бакарната жица во утичникот означен со „+“, а сребрената жица во утичникот означен со „-“.
- 3 Кога поврзувате друг звучник, пронајдете ги приклучоците на главниот уред со ознаката „L“.
- 4 Повторете го чекор 2 за да го вметнете кабелот од левиот звучник.


За да го вметнете секој кабел на звучникот:

- 1 Држете го капакот на приклучокот.
- 2 Вметнете го целосно кабелот на звучникот.
- 3 Пуштете го капакот на приклучокот.



Поврзување на радио антена

Поврзете ја доставената радио антена со овој производ пред да слушате радио.




Поврзете со напојување



Внимание

- Ризик од оштетување на производ! Осигурете се дека напонот на напојување одговара со вредноста на напонот отпечатена на задниот или на долниот дел од производот.
- Ризик од струен удар! Пред да го вклучите АС кабелот за напојување, осигурете се дека приклучокот е безбедно фиксиран, кога го исклучувате АС кабелот за напојување, секогаш повлекувајте го приклучокот, никогаш не го повлекувајте кабелот.
- Пред да го поврзете АС кабелот за напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.



Поврзете го кабелот за напојување со приклучникот во сидот.

Подгответе го далечинскиот управувач



Внимание

- Ризик од оштетување на производ! Кога далечинскиот управувач не се користи долго време, отстранете ги батериите.
- Батериите содржат хемиски супстанции, треба да се исфрлаат соодветно.

За да ставите батерија на далечински управувач:

- 1 Отворете ја преградата за батерии.
- 2 Вметнете ги доставените батерии AAA со точниот поларитет (+/-) како што е наведено.
- 3 Затворете ја преградата за батерии.



Вклучено

Притиснете ϕ .

- ➔ Производот се префрлува на последниот избран избор.

Префрлете се на режим на подготвеност

Притиснете ϕ повторно за да го префрлите производот во режим на подготвеност без прикажување на часовник, или во режим на подготвеност со прикажување на часовник.

- ➔ Црвениот индикатор за подготвеност се вклучува.
- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.



Забелешка

- Производот се префрлува на режим на подготвеност после 15 минути неактивност.
- За за постигнете ефикасна заштеда на енергија, исклучете го секој надворешен електронски уред од USB портата кога уредот не се користи.

Поставете го часовникот

- 1 Во режим вклучено, притиснете и држете на **CLOCK** подолго од 2 секунди за да влезете во режим на поставување на часовник.
→ [24H] или [12H] се прикажува.
- 2 Притиснете **⏮** / **⏭** за да изберете **24H** или **12H** формат на часовник а потоа притиснете **CLOCK**.
→ Цифрите за часот почнуваат да трепкаат.
- 3 Притиснете **⏮** / **⏭** за да го поставите часот, а потоа притиснете **CLOCK**.
→ Цифрите за минути почнуваат да трепкаат.
- 4 Притиснете **⏮** / **⏭** за да ја поставите минутата, а потоа притиснете **CLOCK**.
→ Часовникот е поставен.

За да откажете поставување на време без зачувување

Притиснете **■** или нема притиснато копче во траење од 30 сек.




Совет

- За да го видите часовникот во режим вклучено, кратко притиснете **CLOCK**.
- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.
- Ако приказот на часовникот е вклучен во режим на подготвеност, потрошувачката на енергија се зголеμουва.

4 Репродуцирај

Репродуцирај од диск

- 1 Притиснете **CD/BT** за да изберете извор на CD извор, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на извор на DISC.
- 2 Притиснете **▲** за да ја отворите преградата за дискови.
- 3 Внесете го дискот со страната со етикетата свртена нагоре.
- 4 Притиснете **▲** за да ја затворите преградата за дискови.
→ Репродукцијата почнува автоматски. Ако не започне, притиснете **▶||**.



Репродуцирај од USB




Забелешка

- Уверете се дека USB уредот содржи аудио содржина што може да се репродуцира.

- 1 Внесете USB уред во **↔** приклучокот.

- 2 Притиснете **AUDIO IN/USB** повеќепати за да изберете USB извор, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на USB извор.
- 3 Репродукцијата почнува автоматски. Ако не започне, притиснете ►||.



Контролирај репродукција

►	Почни, паузирај или продолжи со репродукција.
■	Запрете ја репродукцијата.
▲/▼	Изберете албум или папка.
◀◀/▶▶	Притиснете за да се префрлите на претходна или следна песна. Притиснете и држете за да пребарувате назад/напред во рамки на песната.
MODE	Репродуцирајте ја песната или сите песни со повторување. Репродуцирајте ги песните по случаен избор.
+/-	Зголеми/Намали гласност.

🔊	Исклучи потполно или вклучи звук.
SOUND	Изберете однапред поставен изедначувач на звук.
DIM	Прилагодете светлина на екран
INFO	Покажете информација за репродукција.

Прескокнување на песни

За CD:

Притиснете ◀◀/▶▶ за да изберете песни.

За MP3 диск и USB:

- 1 Притиснете ▲/▼ за да изберете албум или папка.
- 2 Притиснете ◀◀/▶▶ да изберете песна или датотека.

Програмирајте песни

Оваа функција ви овозможува да програмирате 20 песни во посакуваниот редослед.

- 1 Во режим стоп, притиснете **PROG/SCAN** за да го активирате режимот на програмирање.
↳ [P01] се прикажува.
- 2 За MP3 песни, притиснете ▲/▼ за да изберете албум.
- 3 Притиснете ◀◀/▶▶ за да изберете песна, а потоа притиснете **PROG/SCAN** за да потврдите.
- 4 Потврдете ги чекорите 2 до 3 за да програмирате повеќе песни.

- 5 Притиснете ►|| за да ги репродуцирате програмираните песни.

За да избришете програма


Притиснете ■ двапати.

Репродуцирајте од уреди со вклучен Bluetooth



Забелешка

- Не е гарантирана компатибилност со сите Bluetooth уреди.
- Секоја препрека помеѓу единицата и уредот може да го намали опсегот на работа.
- Ефективниот опсег на работа помеѓу оваа единица и вашиот уред со вклучен Bluetooth е приближно 30 метри.
- Уредот може да меморира најмногу до 8 претходно поврзани Bluetooth уреди.



- 1 Притиснете **CD/BT** за да го изберете Bluetooth изворот, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на BT извор.

→ **[BT]** (Bluetooth) е прикажан.

- 2 На вашиот уред што поддржува Профил за напредна дистрибуција на аудио (A2DP), вклучете Bluetooth и барајте Bluetooth уреди што може да се спарат (погледнете го упатството за користење на уредот).

- 3 Изберете **"Philips TAM4505M2"** на вашиот уред со вклучен Bluetooth.

- Ако не успеете да го најдете **"Philips TAM4505M2"** или не може да го спарите овој производ, притиснете и држете **PAIRING** на производот или на далечинскиот управувач подолго од 2 секунди за да влезете во режим на спарување.

→ После успешното спарување и поврзување, ќе го слушнете звучниот сигнал од уредот.

- 4 Репродуцирајте аудио на поврзаниот уред.

→ Аудио насочувања од вашиот уред со вклучен Bluetooth кон овој производ.

За да го исклучите уредот со вклучен Bluetooth:


- Деактивирајте го Bluetooth на вашиот уред.
- Притиснете и држете **PAIRING** на производот или на далечинскиот управувач во траење од 2 секунди за да влезете во режим на спарување.
- Притиснете и држете **PAIRING** на далечинскиот управувач 8 секунди за да се избришат меморираните уреди

5 Работа на Auracast

Може да ја емитувате вашата музика на овој производ или на кој било други производи што се компатибилни со Auracast.

Auracast™ приемник

- 1 Притиснете  за да го изберете Auracast изворот, или притиснете го копчето за **SOURCE** на главната единица за да се префрлите на Auracast извор.
 - Прикажано е [**AURACAST RCV**].
 - Трепка цијан индикатор.
- 2 Ако влезете во Auracast извор за прв пат или ако списокот со станици е празен, производот автоматски врши целосно скенирање.
 - Прикажано е [**Scanning**].
 - Микро системот автоматски ќе ги бара блиските емитувања на Auracast и ќе се поврзе со некодираните емитувања со најсилен сигнал.
 - Ако емитувањето на Auracast не е пронајдено за 20 секунди, ќе влезе во режим на мирување и цијан светлото ќе трепка бавно.



- 3 На вашиот мобилен уред или адаптерот што поддржува Auracast, следете ги упатствата за да вклучите Auracast емитување.
- 4 После успешно поврзување, цијан индикаторот ќе свети трајно.
- 5 Прикажано е името на изворот на Auracast.
- 6 Изберете и репродуцирајте аудио од вашиот мобилен уред со вклучен Auracast или адаптерот за овој производ.
- 7 Следете го Auracast поврзувањето на кој било компатибилен производ со Auracast што сакате да го вклучите.

За да го исклучите Auracast, можете:

- Да го префрлите производот на друг извор.
- Да го исклучите емитувањето на Auracast на вашиот мобилен уред или адаптерот.

Рачно скенирајте емитување на Auracast

Во режим на Auracast приемник, притиснете  да го скенирате повторно каналот Auracast™.

Изберете Auracast емитување

Притиснете   за да изберете Auracast емитување.

Забелешка

- Се избира само нешифрирано емитување, а шифрираното емитување е прескокнато.

Auracast™ пренос



Забелешка

- Auracast приемникот и Auracast емитувањето не може да се вклучат истовремено. Ако го вклучите Auracast емитувањето во режим на Auracast приемник, нема да можете успешно да се префрлите. Обратно.

- 1 Во DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/ аудио влез извор, притиснете и држете го копчето  / AURACAST 3 секунди или изберете **Source Control** на апликацијата Philips Entertainment ( / Auracast пренос) за да влезете во Auracast пренос.
- 2 На апликацијата Philips Entertainment App, внесете General Settings, изберете **Public** (нешифриран пренос) или **Personal** (шифриран пренос) од Auracast™ пренесувачот.
 - Кога е избрано нешифрирано емитување, LED светлото свети трајно виолетово.
 - Кога е избрано шифрирано емитување, LED светлото свети трајно килибарно.
- 3 Може да пренесувате до кој било број од производи со вклучен Auracast™, следете ги упатствата за да вклучите Auracast™ поврзување.
- 4 Ако каналот за пренос на Auracast е шифриран, производитите на приемникот на Auracast треба да внесат лозинка за да може да го слушаат.
 - LED индикаторот на производот ќе свети цијан кога е вклучен Auracast приемник.

- 5 Притиснете го копчето **SOURCE** за да избирате од DISC/Bluetooth/ DAB/FM/USB/Audio in за да пушате различни аудио извори.

Исклучување на Auracast™ пренос

- Притиснете и држете го копчето  3 секунди. Излезете од Auracast емитување од вашиот микро систем.
 - ➔ LED трепка виолетово или килибарно 3 пати.

6 Слушајте радио

Со овој производ, може да слушате DAB+ радио и FM радио.



Забелешка

- Поставете ја FM антената, што е можно подалеку од телевизор или друг извор на радијација.
- За оптимален прием, целосно извлекете ја и прилагодете ја положбата на FM антената.

Слушајте DAB+ радио

Дигитално аудио емитување+ (DAB+) е начин на емитување радио дигитално преку мрежа на трансмитери. Ви обезбедува поголем избор, подобар квалитет на звук и повеќе информации.

Автоматски зачувајте DAB+ радио станици



Забелешка

- Нови станици и услуги одвреме навреме се додаваат во DAB+ емитување.. За да ги направите новите DAB+ станици и услуги достапни, редовно вршете скенирање.

- 1 Притиснете **DAB/FM** повеќепати за да изберете DAB+ извор.
 - Ако влезете во DAB+ извор за прв пат или списокот со станици е празен, радиото автоматски врши целосно скенирање.
- ↳ [Scanning] е прикажано.
- ↳ Радиото ги скенира и зачувува DAB+ радио станиците автоматски, а ја емитува првата достапна радио станица.

- 2 Притиснете и држете **PROG/SCAN** подолго од 2 секунди.

- ↳ Производот ги скенира и автоматски ги зачувува сите DAB+ радио станици.
- ↳ После скенирањето, се емитува првата достапна радио станица.

Изберете DAB+ радио станица

Штом ќе бидат скенирани и зачувани DAB+ радио станиците, притиснете **◀◀ / ▶▶** за да изберете DAB+ станица.

Рачно зачувајте DAB+ радио станици

- 1 Притиснете **◀◀ / ▶▶** за да изберете DAB+ радио станица.
- 2 Притиснете **PROG/SCAN** за да активирате режим на програма.
 - ↳ [**P01**] се прикажува.
- 3 Притиснете **▲ / ▼** за да назначите број од 1 до 10 на оваа радио станица, а потоа притиснете **PROG/SCAN** за да потврдите.
- 4 Повторете ги чекорите 1-3 за да програмирате повеќе станици.

За да изберете однапред поставена DAB+ радио станица:

Во режим DAB+, притиснете **▲ / ▼**.

Користете DAB+ мени

- 1 Во режим DAB+ притиснете **■ / MENU** за пристап до DAB+ менито.
- 2 Притиснете **◀◀ / ▶▶** за да ги менувате опциите на менито.
 - [**SCAN**]: Скенирајте и зачувајте ги сите достапни DAB+ радио станици.

- **[MANUAL]:** Рачно изберете DAB+ станица.
- **[DRC]:** Компримирајте го динамичкиот опсег на радио сигналот, така што гласноста на тивките звуци ќе се зголеми, а гласноста на гласните звуци ќе се намали.
- **[PRUNE]:** Отстранете ги невалидните станици од списокот со станици.
- **[SYSTEM]:** Прилагодете ги системските поставки.

3 За да изберете опција, притиснете **►II/OK**.

4 Ако е достапна под опција, повторете ги чекорите 2-3.

Прикажува DAB+ информација

Додека слушате DAB+ радио, притиснете **INFO** повеќепати за да се прикажат различни информации (ако се достапни) како што се фреквенција, јачина на сигнал, време итн.

Слушајте FM радио

Наместете FM радио станица

- 1** Притиснете **DAB/FM** повеќепати за да изберете FM извор.
- 2** Притиснете и држете **◀◀/▶▶** подолго од две секунди.
↳ Радиото автоматски се мести на станица со силен прием.
- 3** Повторете го чекор 2 за да наместите повеќе станици.

За да наместите слаба станица:

Притиснете **◀◀/▶▶** повеќепати додека да најдете оптимален прием.

Автоматски зачувајте FM радио станици



Забелешка

- Може да зачувате најмногу 20 FM радио станици

- 1** Притиснете **DAB/FM** повеќепати за да изберете FM извор.
- 2** Притиснете и држете **PROG/SCAN** подолго од 2 секунди.
↳ Сите достапни станици се програмирани по редослед на јачина на приемот на фреквенцијата.
↳ Првата програмирана радио станица автоматски се емитува.

Рачно зачувајте FM радио станици

- 1** Наместете FM радио станица.
- 2** Притиснете **PROG/SCAN** за да активирате режим на програма.
↳ **[P01]** се прикажува.
- 3** Притиснете **▲/▼** за да назначите број од 1 до 10 на оваа радио станица, а потоа притиснете **PROG/SCAN** за да потврдите.
- 4** Повторете ги чекорите 1-3 за да програмирате повеќе станици.



Забелешка

- За да презапишете програмирана станица, зачувајте друга станица на нејзино место.

Изберете претходно поставена FM радио станица

Во FM режим, притиснете ▲ / ▼ за да изберете претходно поставен број.

- Додека слушате FM радио, може да притиснете **MODE** за да менувате стерео или моно звук.

Прикажување на RDS информации

RDS (Радио систем на податоци) е услуга што им овозможува на FM станиците да покажуваат дополнителни информации.

- 1 Наместете FM радио станица.
- 2 Притиснете **INFO** повеќепати за да прикаже различни RDS информации (ако се достапни), како што се име на станица, тип на програма, време итн.

7 Прилагодете звук

Следните операции се применливи кај сите поддржани медиуми.

Изберете однапред поставен звучен ефект

- Притиснете **SOUND** повеќепати за да изберете однапред поставен звучен ефект.

Прилагодете ниво на гласност

- На далечинскиот управувач, притиснете **+/-** (гласност) повеќепати.
- На главната единица, ротирајте го копчето за гласност.

Исклучи звук

- Притиснете  за да го исклучите или вклучите звукот.

8 Други карактеристики

Поставете го тајмерот на алармот

Овој производ може да се користи како будилник. Може да изберете извор на алармот да бидат датотеки од дискот, од радио или mp3 на USB уредот за складирање.



Забелешка

- Тајмерот на алармот не е достапен во режим AUDIO IN.
- Ако се избере извор од CD/USB, но не е ставен диск ниту е поврзан USB уред, автоматски се избира радио уредот.

- 1 Уверете се дека сте го поставиле часовникот.
- 2 Во режим на подготвеност, притиснете и држете **SLEEP/TIMER** подолго од 2 секунди.
↳ Цифрите на часот трепкаат.
- 3 Притиснете **⏮** / **⏭** повеќепати за да го поставите часот, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
↳ Цифрите за минути трепкаат.
- 4 Притиснете **⏮** / **⏭** за да ги поставите минутите, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
↳ Последниот избран извор на аларм трепка.

- 5 Притиснете **⏮** / **⏭** за да изберете извор на аларм (диск, USB, FM или DAB+ радио), а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
↳ **XX** трепка (XX го покажува нивото на гласност на алармот).
- 6 Притиснете **⏮** / **⏭** да ја поставите гласноста на алармот, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.

Вклучете/исклучете тајмер на аларм

Во режим на подготвеност, притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати за да го вклучите или исклучите тајмерот.

- ↳ Ако тајмерот е исклучен, **TIMER** се прикажува.
- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.

Поставете го тајмерот за автоматско исклучување

Музичкиот систем може да се префрли на режим на подготвеност автоматски после зададен временски период.

- Кога музичкиот систем е вклучен, притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати за да изберете одреден временски период (во минути).
↳ Кога е поставен тајмерот за автоматско исклучување, **SLEEP** е прикажан.


За да го исклучите тајмерот за автоматско исклучување

- Притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати додека **[OFF]** (исклучено) не се прикаже.
 - ↳ Кога тајмерот за автоматско исклучување е исклучен, **SLEEP** исчезнува.

Слушајте надворешен уред

Може да слушате надворешен уред преку оваа единица со MP3 кабел за поврзување.

- 1 Поврзете MP3 кабел за поврзување (не е доставен) помеѓу:
 - **AUDIO IN** приклучок (3,5 мм) на производот.
 - И приклучокот за слушалки на надворешен уред.
- 2 Притиснете **AUDIO IN/USB** повеќепати за да изберете **AUDIO IN** Извор.
- 3 Започнете со репродукција на уредот (видете во упатството за употреба).



Фабричко ресетирање

Ресетирајте го уредот на стандардни поставки:


Кога уредот е вклучен, притиснете и држете го копчето **►||** во траење од 5 секунди во извор **AUDIO IN** на **VOLUME 2**.

Уредот е вратен на фабричко ресетирање и влегува во режим на подготвеност.

9 Апликација Philips Entertainment

Преземање на апликација




Скенирај го QR кодот/притисни го копчето „Преземи“ или барај „Philips Entertainment“ во Apple App Store или Google Play за да ја преземеш апликацијата.



philips.to/entapp

Апликацијата за слушалките Philips Entertainment ве прави одговорни за музиката што ја слушате. Може да го користите вашиот паметен уред за лесно да го избирате стилот на звук што го сакате, да менувате извори и друго.

Спарете ја апликацијата со вашиот микро систем






- 1 Стартувајте ја апликацијата Philips Entertainment на вашиот мобилен апарат.
- 2 Уверете се дека вашиот мобилен уред го овозможил Bluetooth поставувањето.
- 3 Ако за прв пат ја поврзувате апликацијата Philips Entertainment со вашиот микро систем, ќе побара од вас да ја спарите апликацијата со вашиот микро систем.
- 4 Притиснете го копчето Пушти/Паузирај на вашиот микро систем и вклучете ја апликацијата за да дознаете за неа и да ја контролирате.

Изберете го вашиот звук

Може да го изберете совршениот звук за вашата музика.


Изберете ефект на Equalizer (EQ)




Притиснете ја иконата  на апликацијата за да иберете однапред дефинирани режими на звук што одговараат на вашата музика: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.



Изберете извор


Притиснете на иконата  од апликацијата за да изберете **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.






Примете нешифриран Auracast™ пренос


- 1 Изберете Auracast™ извор на приемник.



- 2 Притиснете [Auracast™ broadcasts] за да влезете во листата на Auracast™ преноси.




- 3 Ако е избран **нешифриран** извор за репродукција од мобилен телефон или УСБ уред, микросистемот ќе пребара и ќе се поврзе со него.
 ↳ Уверете се дека е активиран Auracast™ пренос на вашиот мобилен телефон или УСБ уред.




3 Ако е избран **шифриран** извор за репродукција од мобилен телефон или УСБ уред, од вас ќе се побара да внесете лозинка. Внесете ја истата лозинка што сте ја внесле кога сте го поставувале Auracast™ пренос од вашиот мобилен телефон или УСБ уред.

↳ Уверете се дека е активиран Auracast™ пренос на вашиот мобилен телефон или УСБ уред.




Примете шифриран Auracast™ пренос

1 Изберете Auracast™ извор на приемник.




2 Притиснете [**Auracast™ broadcasts**] за да влезете во листата на Auracast™ преноси.





Изберете однапред поставена радио станица


1 Изберете за да внесете **[FM]** извор.



- 2 Притиснете за да изберете однапред поставена FM станица.





Кога нема однапред поставена станица зачувана во микросистемот, апликацијата ќе ве потсети да извршите автоматско скенирање или рачно поставување.





Поставување на часовник

Притиснете ја иконата  на апликацијата за да внесете поставување на часовник.



- **[24-Hr Time]:** Поставете 12 или 24-часовен режим на време.
↳ 24-Часовно време е стандардно поставено.
- **[Sync Clock]:** Кога е овозможено Sync Clock, апликацијата ќе го синхронизира мобилниот часовник со микро системот откако тие ќе се поврзат.
↳ Исклучете го **[Sync Clock]** за да можат корисниците да го прилагодат времето за нивните микро системи.
- **[Clock]:** опција да го повлечете и да го изберете времето на страницата на часовникот.

Поставете тајмер за аларм





- 1 **[Timer]:** Притиснете за да го внесете поставувањето на алармот. Поставете време за да го разбудите микро системот.
- 2 Изберете **[Enable timer]:** микро системот автоматски ќе се вклучи и ќе репродуцира откако ќе го достигне поставеното време.
- 3 Изберете **[Wake-up source]:** CD/FM/DAB/USB.

- 4 Изберете **[Wake-up volume]:** ниво на звук од 0 до 32.
- 5 Притиснете **[Save]** за да го зачувате поставувањето на тајмерот за будење.
- 6 Микро системот ќе се вклучи во поставеното време.

Забелешка

- Кога часовникот не е поставен, не може да се постави тајмер за будење.

Поставете тајмер за спиење




- 1 Притиснете **[Sleep Timer]** за да го внесете поставувањето за време за спиење.
- 2 Изберете **15/30/60/90/120 min.**


- 3 Притиснете [OK] за да го зачувате поставувањето на време за спиење.
- 4 Микро системот ќе се исклучи откако ќе се постави времето.

Изберете Auracast емитување



- 1 Притиснете на иконата  на апликацијата за да влезете во списокот General Settings.




- 2 Изберете **Public** или **Personal** преноси.



- 3 Поставете лозинка кога е избрано **Personal** (шифрирано емитување).




- 4 Притиснете и држете го копчето  на уредот, а потоа тој ќе влезе во режим на скенирање Auracast.






Далечински управувач

Притиснете ја иконата  за да влезете и да го користите мобилниот уред преку апликацијата Philips Entertainment како далечински управувач за да работи микро системот.



Упатство за корисникот





За повеќе информации како да го користите овој производ, притиснете на иконата  на апликацијата што може да ја најдете на [User Manual] и [Quick Start Guide].



Надградба на фирмвер

За да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го вашиот производ со најновата верзија на фирмвер.

Фирмвер за MCU може да се надгради во најновата верзија преку апликацијата Philips Entertainment.

Одете на **Firmware Update** и притиснете **Download & Update**. Ако надградбата е дозволена, иконата **Download & Upgrade** може да се притисне за да се продолжи автоматски.

Штом производот ќе се поврзе со апликацијата Philips Entertainment, тој ќе добие ажурирање преку безжична врска. Секогаш надградувајте со најнова верзија на фирмвер за да ги подобрите работата на овој производ.



10 Информации за производот



Забелешка

- Информацијата за производот е предмет на промена без претходно известување.

Спецификации

- Номинална излезна моќност:**
Вкупно 80W (RMS)
- Одговор на акустична фреквенција:**
66Hz-20kHz
- Драјвер на звучник:**
2 x 4" woofer 4Ω;
2 x 0.75" високотонец 4Ω;
- Засилување на басот:**
2 x отвор за бас
- Поддржан тип на диск:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- Bluetooth верзија:** V5.4
- Поддржани Bluetooth поддржани:**
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Опсег на фреквенција на Bluetooth/Излезна моќност:**
2,402GHz~2,480GHz ISM Band/
≤ 9dBm
- Репродукција со USB:**
 - Тип A, USB директ 2.0, 5V/1A, MSC формат на датотека, FAT 16/32
 - Поддржува USB до најмногу 128G
- Опсег на фреквенција на тјунер:**
FM 87,5-108MHz
DAB 174-240MHz (Бенд III)
- Претходно програмирани станици:** 20 (FM) + 20 (DAB+)
- AUDIO IN ниво на влез:**
500mV ±100mV RMS

- Моќност:** 100-240V~, 50/60Hz
(Наизменична струја влез)
- Потрошувачка на струја при работа:** 20W
- Потрошувачка на струја при подготвеност:**
< 0,5W (исклучен приказ на часовник)
- Димензии (ШxВxД):**
220 x 105 x 231 mm (Главна единица);
148 x 240 x 203 mm (Кутија на звучник)
- Тежина:** 1,5 kg (Главна единица);
2 x 1,9 kg (Кутија на звучник)

Информации за репродукција преку USB

Проширување	Кодек	Зачестеност на примерок	Проток
.mp3	MPEG 1 Слој 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Слој 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Слој 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	До 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	До 48 kHz/16 bit	

Компатибилни USB уреди:

- USB флеш меморија (USB2.0 или USB1.1)
- USB флеш плеери (USB2.0 или USB1.1)
- мемориски картички (потребен е дополнителен читач на картички за да работи со оваа единица)

Поддржани USB формати:

- Формат на USB или на мемориска датотека: FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектор: 512 бајти)
- MP3 бит брзина (брзина на податоци): 32-320 Kbps и променлива бит брзина
- WMA бит брзина (брзина на податоци): 48~192 kbps
- WAV бит брзина (брзина на податоци): До 1536 kbps
- Сместување на директориуми до максимум 8 нивоа
- Број на албуми/папки: максимум 99
- Број на песни/наслови: максимум 999
- Име на датотека во Unicode UTF8 (максимална должина: 32 бајти)

Неподдржани USB формати:

- Празен албум: Празен албум е албум што не вклучува MP3/WMA/WAV графика и нема да биде прикажан.
- Неподдржаните формати на датотеки ќе бидат прескокнати. На пример, Word датотеки (.doc) или MP3 датотеки со екстензија .dif ќе бидат игнорирани и нема да бидат пуштани.

Поддржани формати на MP3 диск

- ISO9660, Joliet
- Максимален број на наслови: 128 (во зависност од должината на името на датотеката)
- Максимален број на албуми: 99
- Поддржани фреквенции на примероци: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Поддржани Бит брзини: 32~320(kbps), променливи бит брзини

11 Решавање на проблеми



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој уред.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш не се обидувајте сами да го поправате системот.

Ако се соочите со проблеми при користењето, проверете ги следните работи пред да побарате сервис. Ако проблемот не се реши, одете на веб-страницата на Philips (www.philips.com/support). Кога контактирате со Philips, уверете се дека уредот е во близина и достапни се бројот на модел и сервискиот број.

Не се вклучува

- Проверете дали АС кабелот за напојување на уредот е правилно поврзан.
- Проверете дали има струја во АС приклучникот.
- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

Нема звук или лош звук

- Прилагоди јачина на звук.
- Проверете дали звучниците се правилно поврзани.
- Проверете дали жиците на звучниците се правилно затегнати.

Единицата не реагира

- Исклучете го и повторно вклучете го АС кабелот за напојување, а потоа повторно вклучете ја единицата.

- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да притиснете на кое било копче за функција, прво изберете го соодветниот извор со далечинскиот управувач наместо на главната единица.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот.
- Вметнете ги батериите со поларитет (+/-) поставен како што е наведено.
- Заменете ги батериите.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предниот дел од единицата.

Не е детектиран диск

- Внесете диск.
- Проверете дали дискот е внесен наопаку.
- Почекајте додека не се исчисти кондензацијата на влага на леќата.
- Заменете го или исчистете го дискот.
- Користете финализиран CD или правилно форматиран диск.

Не може да прикаже некои датотеки во USB уред


- Бројот на папки или датотеки во USB уредот надминал одреден лимит. Ова не е неправилно работење.
- Форматите на овие датотеки не се поддржани.

USB уредот не е поддржан

- USB уредот не е компатибилен со уредот. Обиди се со друг.

Лош радио прием

- Зголемете го растојанието помеѓу единицата и вашиот телевизор или другите извори на радијација.
- Целосно извлекете ја радио антената.
- Поврзете надворешна радио антена. Може да купите заменски кабел за антена со приклучок во облик на буквата L на едниот крај, како што е прикажано подолу.
 - Поврзете го приклучокот во облик на буквата L со овој производ, а другиот крај на приклучокот вклучете го во приклучокот на сидот.



Не е достапна репродукција на музика на овој уред дури и по успешна Bluetooth врска.

- Уредот не може да се користи да се репродуцира музика преку оваа единица безжично.

Квалитетот на аудио е лош после поврзување со уред со вклучен Bluetooth.

- Bluetooth приемот е лош. Приближете го уредот поблизу до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив.

Bluetooth не може да се поврзе со оваа единица.

- Уредот не ги поддржува профилите што се потребни за оваа единица.
- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Проверете во упатството за користење на вашиот уред за да дознаете како да ја активирате оваа функција.

- Оваа единица не е во режим на спарување.
- Оваа единица е веќе поврзана со друг уред со вклучен Bluetooth. Исклучете го тој уред и обидете се повторно.

Спарениот мобилен уред постојано се поврзува и исклучува.

- Bluetooth приемот е лош. Приближете го уредот поблизу до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив.
- Некои мобилни телефони може постојано да се поврзуваат и исклучуваат кога остварувате или завршувате повици. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.
- За некои уреди, Bluetooth поврзувањето може да се деактивира автоматски како карактеристика за заштеда на енергија. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.

Тајмерот не работи

- Правилно поставете го часовникот.
- Вклучете го тајмерот.

Поставката за Часовник/тајмер е избришана

- Напојувањето со енергија е прекинато или кабелот за напојување е исклучен.
- Ресетирајте го часовникот/тајмерот.

Како да го одржувате приказот на часовникот вклучен или исклучен во режим на подготвеност?

- Во режим на подготвеност, притиснете и држете **CLOCK** за да го менувате приказот на часовникот на вклучено или исклучено.



Спецификациите се предмет на промена без известување.

2025 © Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и ние ги користиме според лиценца. Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.

TAM4505M2_12_UM_MK_V1.0

